



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Sluzbeni vespik SR

Makedonije

91001 Skopje

febr 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Вторник, 28 ноември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 77

ГОД. XLV

Цена на овој број е 8.500 динари. – Претплатата за 1989 година изнесува 1.050.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

1219.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ И ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 ноември 1989 година.

П бр. 1082
27 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ И ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84) во член 1 по зборовите: „на кредитни писма“ се додаваат записка и зборовите: „бонови за патарина за возилата со странска регистрација (во натамошниот текст: бонови за патарина)“.

Член 2

Во член 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Работите од член 1 на овој закон можат да ги вршат банките овластени за работи со странство и банките овластени за девизно-валутни работи во земјата (во натамошниот текст: овластените банки), организациите за здружен труд односно претпријатијата на ПТТ сообраќајот (во натамошниот текст: поштите), како и организациите на здружен труд односно претпријатијата, другите правни лица и физичките лица со живеалиште во СФРЈ, кои самостојно вршат дејност на туристичко посредување со личен труд, а согласно со законот немаат статус на правно лице, ако со овластената банка склучат договор за вршење на менувачки работи (во натамошниот текст: овластените менувачи).“

Во став 2, на двете места, по зборовите: „организација на здружен труд“ се додаваат зборовите: „односно на претпријатие“.

Во став 3 по зборовите: „со организациите на здружен труд“ се додаваат зборовите: „односно со претпријатијата“.

По став 5 се додаваат нови ст. 6 и 7 кои гласат:

„Боновите за патарина ги издава Авто-мото сојузот на Југославија од името и за сметка на организациите на здружен труд односно на претпријатијата од патното стопанство. Односот помеѓу издавачите на бонови за патарина и организациите на здружен труд односно претпријатијата од патното стопанство се уредува со договор.“

Дистрибуцијата на боновите за патарина, што ги издава Авто-мото сојузот на Југославија, ја вршат Авто-мото сојузот на Југославија, другите овластени менувачи и организациите на здружен труд односно претпријатијата што за тоа ќе склучат договор со организациите на здружен труд односно со претпријатијата на патното стопанство“.

Член 3

Во член 6 по зборот: „закон“ се додаваат зборовите: „и Авто-мото сојузот на Југославија за бензиски бонови и на субјектите од член 2 ст. 6 и 7 на овој закон за боновите за патарина“.

Член 4

Во член 9 став 2 по зборовите: „кредитни писма“ се додаваат записка и зборовите: „бонови за патарина“.

Член 5

Во член 13 по зборовите: „бензиски бонови“ се додаваат записка и зборовите: „бонови за патарина“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1220.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБОТНОСТА ВО НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ЗАЕМОТ НА ВЛАДАТА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Се прогласува Законот за гаранција на федерацијата за обврските на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во недоволно развиените и изразитото емиграциони подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија по заемот на Владата на Сојузна

Република Германија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 ноември 1989 година.

П бр. 1091
27 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБОТЕНОСТА ВО НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ЗАЕМОТ НА ВЛАДАТА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

Член 1

Федерацијата презема обврска, како гарант, да ги намира обврските на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во недоволно развиените и изразито емиграциони подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија по заемот на Владата на Сојузна Република Германија за финансирање на проекти заради побрзо вработување на повратниците од привремена работа од Сојузна Република Германија, во износ од 2,5 милиони DEM, односно во динарска противвредност од 100.000.000.000, зголемен за износот на договорената камата и трошоците на заемот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголеми односно ќе се намали за износот на курсната разлика, ако се промени вредноста на валутата во однос на курсот на динарот врз основа на која е утврдена динарската противвредност на заемот.

Член 2

Федерацијата ја презема обврската од член 1 на овој закон под услов банката овластена за работи со странство на крајниот корисник на заемот да му гарантира на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во недоволно развиените и изразито емиграциони подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија дека, ако крајниот корисник на заемот не ја изврши својата обврска во рокот на втасување спрема Германската банка за порамнување - Бон, банката овластена за работи со странство ќе ја изврши таа обврска.

Член 3

Начинот и условите на извршувањето на обврските по заемот за кој се дава гаранцијата со овој закон се вршат според одредбите на Законот за начинот и условите за извршување на обврските по кредитите од меѓународни финансиски организации за кои федерацијата дала гаранција или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од денот на влегувањето во сила на законот за ратификација на Спогодбата помеѓу Сојузниот извршен совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузна Република Германија за соработка во областа на професионалната реинтеграција на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија привремено вработени во Сојузна Република Германија.

1221.

Врз основа на член 124 став 1 и член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 ноември 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ И ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ДОХОД

1. Се прифаќа Општествениот договор за намалување на учеството на средствата за општи општествени и за заеднички потреби во националниот доход.

2. Се овластува д-р Миран Мејак, претседател на Соборот на републиките и покраините, од името на Собранието на СФРЈ да го потпише овој општествен договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 565
27 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

1222.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Амандманот XL точка 3 потточка 2 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 9 и 23 на Законот за девизното работење, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 ноември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА И ЗА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заедничката девизна политика и за проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88 и 41/89) во точка 1 став 18 потточка 13 бројот: „1.664,1” се заменува со бројот: „3.516,5”.

Во потточка 14 бројот: „73,3” се заменува со бројот: „85,3”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 902
27 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

1223.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и точка 3 потточка 3 на Амандманот ХЛ на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 2 ст. 2 и 3 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенија и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 и 41/89), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините одржана на 27 ноември 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА РЕГРЕСОТ ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на височината на регресот за вештачки губрива, средства за заштита на растенија и квалитетно сортно семе за периодот од 1 јули до 31 декември 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/89) во точка 1 зборовите: „30 јуни 1989 година” се заменуваат со зборовите: „30 септември 1989 година”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 896
27 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

1224.

Врз основа на член 28 точ. 2, 3, 4, 7 и 8, член 29 став 1 точка 1 став 3 и точка 7 став 2, член 30 став 6 и член 30а, став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧИНИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ

1. Ослободени се од плаќање царина согласно со член 28 точка 2 од Царинскиот закон, домашни патници, освен на предметите на личен багаж, на предмети што ќе ги внесат од странство до вкупна динарска противвредност од 100 САД долари.

2. Ослободени се од плаќање царина, согласно со член 28 точка 3 став 1 од Царинскиот закон, државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – членови на екипаж на југословенски бродови и државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што по било која основа поминале на работа во странство непрекинато најмалку две години или 24 месеци во периодот од четири години – на предмети за своето домаќинство, освен на патнички моторни возила, до вкупна динарска противвредност од 3.000 САД долари.

3. Ослободени се од плаќање царина согласно со член 28 точка 3 став 2 на Царинскиот закон, државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои по било која основа се наоѓаат на работа во странство еднаш годишно, при доаѓањето од странство заради користење на годишниот одмор, посети на семејството и сл. – на предмети што не се наменети за препродавање до вкупна динарска противвредност од 700 САД долари.

4. Ослободени се од плаќање царина, согласно со член 28 точка 4 од Царинскиот закон, државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странските државјани – на предмети што ќе ги примат од странство во пратките до вкупна динарска противвредност од 30 САД долари. Пратките чија вкупна динарска противвредност го преминува износот од 30 САД долари не се опфатени со оваа повластица.

5. Ослободени се од плаќање царина, согласно со член 28 точка 6 од Царинскиот закон, државните органи, организациите на здружен труд, односно претпријатијата, заедниците и другите организации – на рекламни материјали и мостри што бесплатно ги примаат од странство.

Како рекламни материјали во смисла на оваа одлука, се сметаат:

1) печатени или снимени материјали, објави, огласи, плакати, ценовници, каталози, микрофилмови и други форми на трговско известување за стоки, превоз и услуги што ги дава странскиот испраќач, без оглед на вредноста количината;

2) разни рекламни предмети на кои видно е втисната фирмата на странскиот испраќач со кој државниот орган, организацијата на здружен труд односно претпријатието или друга организација одржува деловни врски. Како рекламни предмети, во смисла на оваа одредба, не се сметаат цигари, жестоки алкохолни пијачки, парфемии, освен парфемии што исклучиво служат за демонстрација и други потрошни стоки.

Како мостри, во смисла на оваа одлука се сметаат предметите чија поединечна динарска противвредност не го преминува износот од 10 САД долари и модели од предмети што се испраќаат заради прибавување на порачки или понуди на стоки односно склучување на договор за производството на тие стоки, како и прикажување, испитување и сл. Мострите не можат да се продаваат ниту да се употребуваат во други цели, освен во оние поради кои се увезени.

6. Ослободени се од плаќање царина во согласност со член 28 точка 7 на Царинскиот закон, странски излагачи што учествуваат на меѓународни саеми и трговски изложби во Југославија – на предмети што ќе ги увезат или примат од странство заради вообичаена распределба и потрошувачка за време на одржување на саем, односно изложба.

Како предмети за распределба и потрошувачка на саеми односно на трговски изложби, во смисла на оваа одлука, се сметаат:

1) мостри на странски стоки изложени на саеми изложби или како мостри направени од увезени стоки, под услов:

– да се делат бесплатно;

– да имаат незначителна вредност во однос на цената по единична мера од истиот вид стоки;

– да се спакувани или приготвени за вообичаена распределба и потрошувачка во количина која очигледно е помала од стандардните пакувања за продажба на мало;

2) рекламни материјали чија вкупна динарска противвредност е 1.000 САД долари под услов поединечната динарска противвредност на предметите да не е поголема од 10 САД долари;

3) стоки што се увезуваат од странство, односно што се купуваат од консигнационен склад во земјата заради потрошувачка на приредби што ги организираат излагачите за време на траење на саемот односно на трговската изложба и тоа:

– до 1.000 парчиња цигари и 0,5 kg други тутунски преработки, до 10 литри жестоки алкохолни пијачки и други стоки, освен козметички препарати, парфемии и колонски води, во вкупна динарска противвредност до 1.000 САД долари;

– еден излагачки картон на име еден претставник на странска фирма – странски државјанин со живеалиште во странство, со тоа што една странска фирма може да оствари повластица за најмногу пет излагачки картони;

4) прехранбени производи и алкохолни пијачки, што се делат бесплатно во количини што се неопходни за оценување на нивниот квалитет заради доделување на награди на меѓународните саеми;

5) стоки наменети за прикажување, односно за демонстрација на машини или апарати на меѓународниот саем, односно на трговската изложба, што ќе се потрошат или уништат во текот на прикажувањето односно демонстрацијата;

6) стоки што служат и што ќе се употребат за изград-

бата, приспособувањето и декорирањето на привремените штандови (на пример бои, лакови, тапети, таписони и сл.);

7) каталози, проспекти, ценовници, огласи, календарите (со илустрации или без илустрации) и фотографии, ако очигледно се наменети за користење како пропаганден материјал за странски стоки изложени на меѓународен саем, односно на изложба под услов да се делат бесплатно;

8) формулари и други печатени материјали потребни за администрација на излагачите за време на одржување на меѓународен саем, односно на трговска изложба.

7. Ослободени се од плаќање царина, согласно со член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што од Југославија се иселиле пред 6 април 1941 година, странските државјани што добиле државјанство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странските државјани што добиле азил, односно одобрение за постојано населување во Југославија - на предмети за своето домаќинство, освен на патнички моторни возила.

8. Ослободени се од плаќање царина, согласно со член 29 став 1 точка 1 став 3 од Царинскиот закон, државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што од Југославија се иселиле пред 6 април 1941 година, странските државјани што добиле државјанство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странските државјани што добиле азил односно одобрение за постојано населување во Југославија - на предметите на стопанскиот инвентар во вкупна динарска противвредност од 25.000 САД долари. Предметите чија поединечна динарска противвредност го преминува износот од 25.000 САД долари не се опфатени со оваа повластица.

9. Ослободени се од плаќање царина, согласно со член 29 став 1 точка 7 алинеја 1 од Царинскиот закон, сопственици, односно корисници на превозни средства - на предмети што, заради замена на дотраениот или уништениот дел, ќе се вградат во патничкото возило за времето за кое тоа возило се наоѓа во странство, до вкупна динарска вредност од 100 САД долари. Предметите чија поединечна динарска противвредност го преминуваат износот од 100 САД долари не се опфатени со оваа повластица.

10. Ослободени се од плаќање царина, согласно со член 29 став 1 точка 7 алинеја втора од Царинскиот закон, сопствениците односно корисниците на превозни средства - на предмети што заради намена на дотраениот или уништениот дел ќе се вградат во друмско моторно возило во јавниот сообраќај, освен во патничко возило, за времето за кое тоа возило се наоѓа во странство, до вкупната динарска противвредност од 200 САД долари. Предметите чија поединечна динарска противвредност го преминува износот од 200 САД долари не се опфатени со оваа повластица.

11. Ослободени се од плаќање царина, согласно со член 30 став 1 од Царинскиот закон, државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што по било кој основ на работа по странство поминале најмалку две години или најмалку 24 месеци во периодот од 4 години - на предмети за стопански инвентар, освен на моторни возила чија динарска противвредност изнесува до 8.000 САД долари. Ако динарската противвредност го преминува износот од 8.000 САД долари до 9.000 САД долари, на делот на динарската противвредност преку 8.000 до 9.000 САД долари се плаќа царина по стапката од 10%.

12. На увозот на предмети за домаќинство и предмети на стопански инвентар, согласно со член 28 точка 3 став 1, со член 29 став 1 точка 1 став 3 и со член 30 став 1 од Царинскиот закон, пропишаните вредности се зголемуваат за износот на фактички платените трошоци на превозот.

13. Државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што по кој било основ поминале на работа во странство непрекинато најмалку 3, 4, 5 или 6 години, а кои во Југославија се вратиле пред денот на влегувањето во сила на оваа одлука, можат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука - на предметите за своето домаќинство освен на патничките моторни возила да ги користат царинските повластици утврдени со точ. 3, 4, 5, и 6 на Одлуката за утврдување на предметите, количеството и вредноста на предметите на кои при увозот се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/89).

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 775

27 ноември 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
Анте Марковиќ, с. р.

1225.

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ СНИЖУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА, ОДНОСНО ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА „СЛОБОДНО” НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА

1. Во Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при снижувањето на царинската стапка, односно при определувањето на царинската стапка „слободно” на увозот на опрема („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/87 и 21/89) точка 1а се брише.

2. Во точка 3 одредбите под 3 и 4 се бришат.

3. Во точка 4 ст. 2 и 3 се бришат.

Во досегашниот став 4 кој станува став 2 запирката и зборовите: „со исклучок на опремата од точка 1а на оваа одлука”, се бришат.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 773

27 ноември 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|------|
| 1219. Закон за измени и дополненија на Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија — | 1973 |
| 1220. Закон за гаранција на Федерацијата за обврските на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во недоволно развиените и изразито емиграциони подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија по заемот на Владата на Сојузна Република Германија — — — — — | 1973 |
| 1221. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за намалување на учеството на средствата за општо општествени и за заеднички потреби во националниот доход — — — — — | 1974 |
| 1222. Одлука за измени на Одлуката за заедничката девизна политика и за проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 година — — | 1974 |
| 1223. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на височината на референтот за вештачки губрива, средства за заштита на растенија и квалитетно сортно семе за периодот од 1 јули до 31 декември 1989 година — — — — — | 1975 |
| 1224. Одлука за утврдување на предметите, количините и вредностите на предметите на кои при увозот се применуваат царински повластици — — — — — | 1975 |
| 1225. Одлука за измени на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при снижувањето на царинската стапка, односно при определувањето на царинската стапка, „слободно” на увозот на опрема — — — — — | 1976 |